



Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

 **МКД**
СЕРТИФИКАТ
MKC EN ISO 9001:2009

УП1-11/5-908/2017

Дата:

23. 02. 2018

ДО: “ДИС ЕНЕРГИЈА” ДОО Скопје
Ул. “Веселин Маслеша” бр.9/2-11
1000 Скопје

Република Македонија
Министерство за
животна средина
и просторно
планирање

Бул. “Гоце Делчев” бр.18,
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел. (02) 3251 400
Факс. (02) 3220 165
Е-пошта:
infoeko@moepp.gov.mk
Сајт: www.moepp.gov.mk

ПРЕДМЕТ: Доставување на решение за Дозвола за користење на вода
за производство на електрична енергија

Почитувани,


Во прилог на овој допис, Ви го доставуваме Решението за издавање
на Дозволата за користење на вода за производство на електрична
енергија на МХЕ Шталковска со реф. бр. 364 во реонот на селата
Шталковци и Турско Рудари, општина Пробиштип.

Со почит,



МИНИСТЕР
Sadulla Duraki

Изготвил: Билјана Апостолова
Контролирал: Снежана Маргулкова
Одобрил: Илбер Мирта
Согласен: Билјана Зефик

В.д. Директор на УЖС


Доставено до: Дис енергија ДОО од Скопје